



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и на македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издавнија и огласи
002-3-291

Среда, 1 март 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 0,90 (90) дина. — Аконтацијата на претплатата за 1967 година изнесува 38 (3.800) дина. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс. 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-441; Служба за претплата 51-732, Продајна служба 51-671

141.

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), во согласност со сојузниот секретар за здравство и социјална политика и со сојузниот секретар за земјоделство и шумарство, сојузниот секретар за индустрија и трговија прописува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ, ЧАЈОТ, ЗАЧИНЕТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЧИВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТЕТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И АДТИВИТЕ

Член 1

Во Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на кафеото и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за пециво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66) во членот 13 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбата на членот 18 од Правилникот за квалитетот на кафеото и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за пециво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/63, 2/64, 25/65 и 50/66) ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 1968 година.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1060/1

18 февруари 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

142

Врз основа на членот 16 став 2 од Законот за сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА

1. Средства за унапредување на водостопанството предвидени во разделот 16, позиција 96, распоредна група 14—2 на сојузниот буџет за 1967 година (во понатамошниот текст: средствата) чиј носител е Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство (во понатамошниот текст: носителот на средствата), можат да им се даваат на работните

и други организации и општествено-политичките заедници (во понатамошниот текст: корисникот на средствата) само за работите предвидени со Програмата за употреба на средствата за унапредување на водостопанството предвидени во сојузниот буџет за 1967 година (во понатамошниот текст: Програмата).

2. Средства му се даваат на корисникот на средствата врз основа на договор за непосредно изведување на работите или за изведување на работите преку други изведувачи. Договорот го склучуваат носителот на средствата и корисникот на средствата

Носителот на средствата може со договор да му довери на републичкиот орган на управата надлежен за водостопанството од неговото име да склучува со непосредните изведувачи на работите договори за извршување на определени работи.

3. За работите на гранични текови и хидросистеми што се пресечени со граници, средствата му се одобруваат на корисникот на средствата врз основа на инвестициона техничка документација која се состои од извод од главниот проект кој проект го прифатила мешовитата комисија за водостопанство под услов протоколите од нејзиното заседание да се одобрени од обете влади.

4. Инвестиционата техничка документација за работите чие изведување е предвидено со договорот не може да се менува без одобрение од носителот на средствата. Измената се врши врз основа на објасно и документирано барање на корисникот на средствата односно на непосредниот изведувач на работите.

5. Договорот склучен помеѓу носителот на средствата и корисникот на средствата, покрај општите податоци, треба да содржи: обврски и права на носителот на средствата во поглед исплатата на средствата, давањето аванси и отворањето акредитиви за извршување на работите определени со договорот; обврска за вршење контрола на изведувањето на работите и право за запирање на работите предвидени со Програмата, ако тие не се изведуваат квалитетно и во согласност со Програмата; обврска на корисникот да ги изврши работите во договорениот рок и да ги врати примените средства ако работите не се извршени во согласност со договорот; обврска на корисникот на средствата да го поднесува секое пречекорување на претсметковниот износ утврден со договорот; како и податок дека претсметковниот износ опфаќа и трошоци за организација на извршувањето на работите, трошоци на постојаниот технички надзор, трошоци на техничкиот преглед, трошоци на конечната претсметка со непосредниот изведувач на работите (колауација) и трошоци на банката

6. Исплатата на средствата за определени задачи се врши соразмерно со износот потрошен од сопствените средства на корисникот на средствата односно изведувачот на работите или од други извори, според Одлуката за Програмата за употреба на средствата за унапредување на водостопанството предвидени во сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67).

7. Ако работите не можат да се извршат во рокот предвиден по договорот поради пречки настани од објективни причини, корисникот на средствата е должен да го извести за тоа носителот на

средствата и да побара продолжување на рокот за извршување на работите.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-716/1

20 февруари 1967 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевиќ, с. р.

143.

Врз основа на членот 16 од Законот за сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА

1. Средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени во разделот 16, позиција 97, распоредна група 14—2 на сојузниот буџет за 1967 година (во понатамошниот текст: средствата), чиј носител е Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство (во понатамошниот текст: носителот на средствата), можат да им се даваат на работните и други организации и општествено-политичките заедници (во понатамошниот текст: корисникот) само за работите предвидени со Програмата за употреба на средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени со сојузниот буџет за 1967 година (во понатамошниот текст: Програмата).

2. Средствата му се даваат на корисникот врз основа на договор за непосредно изведување на работите или за изведување на работите преку други изведувачи. Договорот го склучуваат носителот на средствата и корисникот.

3. Средствата му се одобруваат на корисникот врз основа на програмата и претсметката на корисникот односно изведувачот на работите, под услов корисникот да обезбедил учество во финансирањето на работите од сопствени средства или од други извори, со тоа учество да не може да биде помало од износот предвиден со Програмата.

Како учество од сопствени средства или од други извори се подразбираат вложувањата што ги вршат општествено-политичките заедници, работните организации, корисникот односно изведувачот на работите и други даватели на средства, а тоа во пари, работна сила, материјал или вршење други услуги.

При склучување на договорот од точката 2 на оваа наредба корисникот е должен да поднесе доказ дека обезбедил средства за учество.

4. Договорот склучен помеѓу носителот на средствата и корисникот, покрај општите податоци, треба да содржи: обврски и права на носителот на средствата во поглед исплатата на средствата и давањето аванси за извршување на работите определени со договорот; обврски за вршење контрола на изведувањето на работите и право за запирање на работите предвидени со Програмата, ако тие не се изведуваат квалитетно и во согласност со Програмата; обврски на корисникот работите да ги изврши во договорениот рок, квалитетно и во согласност со Програмата, како и да ги врати средствата примени од сојузниот буџет ако работите не се извршени во согласност со договорот.

5. Исплатата на средствата се врши во вид на аванс, а тоа: првата рата во височина утврдена со договорот, а секоја понатамошна рата, како и конечната пресметка врз основа на доказот за извршените работи и доказот за износот потрошен за извршените работи од сопствени средства и од други извори.

За конечната пресметка корисникот е должен да испостави фактура на вкупната вредност на работите што се исплатуваат од средствата. Во фактурата корисникот ги наведува износите примени на име аванс и износот преостанат за исплата од средствата.

Исплатата на средствата се врши сразмерно со износот потрошен од сопствени средства и од други извори.

Конечната пресметка на извршените работи и фактурата мораат да му се поднесат на носителот на средствата во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот предвиден во договорот за завршување на работите, а најдоцна до 20 декември 1967 година.

6. Ако работите не можат да се извршат во рокот предвиден во договорот поради пречки настани од објективни причини, корисникот е должен да го извести за тоа носителот на средствата и да бара продолжување на рокот за извршување на работите. Ако програмата и претсметката на корисникот треба да се изменат, корисникот е должен да побара за тоа согласност од носителот на средствата.

7. Корисникот е должен во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот предвиден во договорот за завршување на работите, а најдоцна до 31 јануари 1968 година, да му достави на носителот на средствата конечен извештај за извршувањето на работите.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-456/3

20 февруари 1967 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевиќ, с. р.

144.

Врз основа на членот 61 став 3 и членот 163 точка 6 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66 и 1/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈЕТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ

1. Евиденција за извршувањето на буџетот води, според одредбата на членот 61 став 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за извршувањето на буџетот.

Општествено-политичката заедница може, според одредбата на членот 61 став 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници, да се спогоди со Службата на општественото книговодство евиденцијата за извршувањето на буџетот да ја води таа служба.

По исклучок од одредбата на ставот 2 од оваа точка, општествено-политичката заедница може да одлучи евиденцијата за извршувањето на буџетот до крајот на 1967 година да ја води Службата на општественото книговодство (член 7 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/67).

2. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот се обезбедуваат сите податоци за остварените приходи и податоци за извршениот распоред на приходите и за користењето на распоредените приходи, што се предвидени во билансот на буџетот и во посебниот дел од буџетот според Упатството за составување на буџетот на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр.

46/64, 55/65 и 45/66), на начинот определен со ова упатство.

3. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот приходите се водат по потформи, форми и видови приходи на начинот на кој се искажани приходите во билансот на буџетот според Упатството за составување на буџетот на општествено-политичките заедници.

4. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот распоредот на приходите и користењето на распоредените приходи се водат по позиции на посебниот дел од буџетот, така што на секоја картичка на која се води извршување на позицијата да бидат назначени распоредната група и распоредната подгрупа од општиот распоред на приходите на билансот на буџетот.

Распоредот на делот на приходите, кој се врши во процент од сите приходи или во процент од одделни приходи, а кој во посебниот дел на буџетот не се распоредува и не се предвидува (како што е издвојување на делови од одделни приходи во процент за фондовите на општествено-политичката заедница или на посебни сметки) се води по распоредните групи и распоредните подгрупи што се предвидени во општиот распоред на приходите на билансот на буџетот.

5. Книжењето во евиденцијата за извршувањето на буџетот се врши врз основа на исправите (налози и спецификации) што Службата на општественото книговодство му ги доставува на органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за извршувањето на буџетот со дневниот извод од жиро-сметката на буџетот на општествено-политичката заедница.

6. Евиденцијата за извршувањето на буџетот се заклучува на крајот на секој месец со состојбата на последниот ден во месецот.

Органот на управата на општествено-политичката заедница што води евиденција за извршувањето на буџетот е должен по истекот на секој ме-

сец, а најдоцна до секој 5-ти во наредниот месец, да ѝ достави извештај за извршувањето на буџетот на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на буџетот на општествено-политичката заедница.

Во извештајот за извршувањето на буџетот се искажува состојбата на остварените приходи и извршениот распоред на приходите почнувајќи од 1 јануари на годината за која се составува извештајот заклучно со месецот за кој се поднесува извештајот, а според класификацијата и номенклатурата утврдена во билансот на буџетот. Состојбата на остварените одделни форми на приходи се добива со собирање на потформите на приходите, а состојбата на одделни видови приходи — со собирање на формите на приходите. Состојбата на одделни групи од извршениот распоред на приходите се добива со собирање одделни позиции и соодветните подгрупи од распоредот на приходите, а состојбата на основните намени — со собирање на соодветните распоредни групи.

Извештајот за извршувањето на буџетот се составува на образецот Б-1 Извештај за приходите и општиот распоред на приходите во буџетот на општествено-политичката заедница, кој е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

7. Ахо водењето на евиденцијата за извршувањето на буџетот се преземе во текот на годината, во евиденцијата за извршувањето на буџетот се искажува состојбата на извршувањето на буџетот почнувајќи од 1 јануари на годината за која се составува извештајот за извршувањето на буџетот.

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-1387/1

15 февруари 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

(Назив и седиште)

Образец Б-1

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПРИХОДИТЕ И ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО ———— 196— ГОДИНА

I. ПРИХОДИ

Реден број	Форма на приходи	Потформа на приходи	ВИД ПРИХОДИ	Износ во динари
1	2	3	4	5
Вид 1. Придонеси				
001	11	111	Придонес од личниот доход од работен однос во стопанството	
002		112	Придонес од личниот доход од работен однос во стопанството	
003	12		Придонес од личниот доход од земјоделска дејност	
004	13	131	Придонес од самостојно вршење занаетчиска дејност	
005		132	Придонес од самостојно вршење други стопански дејности	
006		133	Придонес од занаетчиски и други стопански дејности, кој се плаќа во пашален износ и кој се плаќа во процент од остварениот бруто приход	

1	2	3	4	5
007	14	141	Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги, кој се плаќа на вкупниот приход	
008		142	Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги, кој се плаќа во паушален износ	
009	15		Придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања	
010	16		Придонес од вкупниот приход на граѓаните	
011	17		Придонес од превозничка дејност на странски превозници	
012			Вкупно видот 1. Придонеси (001 до 011)	

Вид 2. Даноци

013	21	211	Данок на промет на стоки на мало	
014		212	Данок на надоместоци за услуги	
015		213	Учество во сојузниот данок на промет на стоки на мало	
016		214	Данок на промет на недвижности и права	
017		215	Укинат данок на промет на производи и услуги	
018	22		Данок на приход од згради	
019	23		Данок на приход од имот и имотни права	
020	24		Данок на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза	
021	25		Данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица	
022	26		Данок на наследства и подароци	
023			Вкупно видот 2. Даноци (013 до 022)	

Вид 3. Такси

024	31		Административни такси	
025	32		Комунални такси	
026	33		Судски такси	
027	34		Конзуларни такси	
028	35		Царински такси	
029	36		Такси на странски друмски возила	
030			Вкупно видот 3. Такси (024 до 029)	

Вид 4. Царини

031	41		Царини	
-----	----	--	--------	--

Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи

032	52		Придонес за користење градско земјиште	
033	53		Парични казни	
034			Вкупно видот 5. Приход според посебни сојузни прописи (032 и 033)	

Вид 6. Приходи на органите и други разни приходи

035	61		Приходи на органите	
036	62		Приходи на укинатите фондови	

1	2	3	4	5
037	63		Други приходи	
038			Вкупно видот 6. Приходи на органите и други разни приходи (035 до 037)	
Вид 7. Дополнителни средства				
039	71	711	Општи дополнителни средства во процент од сите или од одделни приходи	
040		712	Општи дополнителни средства во определен износ	
041	72	721	Наменски дополнителни средства во процент од сите или од одделни приходи	
042		722	Наменски дополнителни средства во определен из- нос	
043			Вкупно видот 7. Дополнителни средства (039 до 042)	
Вид 8. Пренесени средства				
044	81		Вишок на приходите по буџетот за претходната година	
045	83		Браќање по исплатите извршени во поранешните години	
046	84		Наплатени приходи од 1966 година и поранешните години	
047			Вкупно видот 8. Пренесени средства (044 до 046)	
Вид 9. Приходи за финансирање на околицата (автономната покраина)				
048	91		Приходи за финансирање на околицата (автоном- ната покраина) во определен износ	
049			Вкупно приходите за распоред (видови 1 до 9)	
050			Позајмица од резервниот фонд	
051			Позајмица од фондот на општествено-политичката заедница	
052			Кредити кај банката	
053			Промени по буџетот за претходните години	
054				
055				
056				
057				
058				
059			Издвоени орочени средства	
060			Вкупни средства (049 плус 050 до 058 минус 059)	

II. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Реден број	Распо- редна група	Распо- редна подгрупа	ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	Износ во динари
1	2	3	4	5
			Основна намена 01. Дејност образование и воспи- тување	
061	01—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	

1	2	3	4	5
062	01—2		Средства распоредени во определен износ	
063			Вкупно основната намена 01 (061 и 062)	
Основна намена 02. Научна и културно-просветна дејност				
064	02—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
065	02—2	02—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовната дејност	
066		02—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	
067			Вкупно основната намена 02 (064 до 066)	
Основна намена 03. Социјални грижи				
068	03—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
069	03—2	03—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	
070		03—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	
071			Вкупно основната намена 03 (068 до 070)	
Основна намена 04. Здравствена заштита				
072	04—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
073	04—2	04—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовната дејност	
074		04—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	
075			Вкупно основната намена 04 (072 до 074)	
Основна намена 05. Комунална дејност				
076	05—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
077	05—2	05—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	
078		05—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	
079			Вкупно основната намена 05 (076 до 078)	
Основна намена 06. Работа на државните органи				
080	06—2	06—2—1	Средства распоредени во определен износ за редовната дејност	
081		06—2—2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	
082			Вкупно основната намена 06 (080 и 081)	
Основна намена 07. Народна одбрана				
083	07—2		Средства распоредени во определен износ	

1	2	3	4	5
			Основна намена 08. Финансирање на околиите и автономните покраини	
084	08—1	08—1—1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи на овтономните покраини	
085		08—1—2	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи на околиите	
086	08—2	08—2—1	Средства распоредени во определен износ за автономните покраини	
087		08—2—2	Средства распоредени во определен износ за околиите	
088	Вкупно основната намена 08 (084 до 087)			
			Основна намена 09. Општи дополнителни средства за потесните општествено-политички заедници	
089	09—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
090	09—2		Средства распоредени во определен износ	
091	Вкупно основната намена 09 (089 и 090)			
			Основна намена 10. Наменски и дополнителни средства за потесните општествено-политички заедници	
092	10—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
093	10—2		Средства распоредени во определен износ	
094	Вкупно основната намена 10 (092 и 093)			
			Основна намена 11. Дејност на месните заедници	
095	11—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
096	11—2		Средства распоредени во определен износ	
097	Вкупно основната намена 11 (095 и 096)			
			Основна намена 12. Дејност на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани	
098	12—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
099	12—2		Средства распоредени во определен износ	
100	Вкупно основната намена 12 (098 и 099)			
			Основна намена 13. Нестопански инвестиции	
101	13—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
102	13—2	13—2—21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	
103		13—2—22	Средства распоредени во определен износ за отплата на ануитетите и обврските од поранешните години	
104	Вкупно основната намена 13 (101 до 103)			
			Основна намена 14. Интервенции во стопанството	
105	14—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
106	14—2		Средства распоредени во определен износ	
107	Вкупно основната намена 14 (105 и 106)			

1	2	3	4	5
			Основна намена 15. Издвојувања во резервниот фонд и за посебната буџетска резерва	
108	15—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
109	15—2		Средства распоредени во определен износ	
110			Вкупно основната намена 15 (108 и 109)	
			Основна намена 16. Буџетски обврски од поранешните години	
111	16—2		Средства распоредени во определен износ	
			Основна намена 17. Инвестиции во стопанството	
112	17—2	17—2—21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	
113		17—2—22	Средства распоредени во определен износ за отплата на ануитетите и обврските од поранешните години	
114			Вкупно основната намена 17 (112 и 113)	
			Основна намена 18. Нераспоредени приходи (текушта буџетска резерва)	
115	18—2		Средства распоредени во определен износ	
			Основна намена 19. Посебни намени според сојузниот буџет	
116	19—2		Средства распоредени во определен износ	
117				
118				
119			Вкупно распоредените и нераспоредените приходи (основни намени 01 до 19 плус 117 и 118)	
120			Состојба на жиросметката	

Датум _____

(М.П.) _____

(Потпис)

145

Врз основа на членот 18 став 3 и членот 35 став 3 од Законот за исправите и книгите на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64), сојузниот секретар за здравство и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛУКИТЕ И ПРИСТАНИШТАТА ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗДАВА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ДЕРАТИЗАЦИЈА И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДЕРАТИЗАЦИЈА

1. Свидетелство за дератизација и свидетелство за ослободување од дератизација што мораат да ги имаат поморски бродови што вршат меѓународни патувања издаваат надлежните органи на санитарната инспекција во лукуите: Копер, Пула, Ријека, Задар, Шибеник, Сплит, Плоче, Дубровник и Бар.

2. Свидетелство за дератизација што мораат да го имаат пловилата за внатрешна пловидба што вршат меѓународни патувања издаваат надлежните органи на санитарната инспекција во пристаништата: Нови Сад и Белград.

Свидетелство за ослободување од дератизација што мораат да го имаат пловилата од ставот 1 на оваа точка издаваат надлежните органи на

санитарната инспекција во пристаништата: Нови Сад, Белград, Вездан, Сисак, Прахово и Зрењанин.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 71/1

15 февруари 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за здравство и
социјална политика,
Драгутин Косовац, с. р.

146.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН ИНСТАЛАЦИОНЕН ПРИБОР

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Гранично мерило за проверка на воспоставувањето на контакт на грлата Е 14. Главни мери — — — JUS N.E3.015

Гранично мерило за проверка на воспоставувањето на контакт и запитата од случаен допир на грлата Е 14. Главни мери — — — JUS N.E3.016
Грла за сијалици:

Гранични мери на метричниот навој за назувица — — — JUS N.E3.040

Гранични мери на цевниот навој за назувица — — — JUS N.E3.041

Гранични мерила за проверување на метричниот навој за назувица — JUS N.E3.042

Гранични мерила за проверување на цевниот навој за назувица — JUS N.E3.043

Грла S 7 и S 8,5. Принципи за конструкција — — — JUS N.E3.082

Склопки за направи. Технички услови и испитувања — — — JUS N.E3.210

Склопки за направи:

Склопки за свитливи водови. Дополнителни технички услови — — JUS N.E3.211

Склопки со микро-растојание. Дополнителни технички услови — — JUS N.E3.212

Склопки за напон од 600 V. Дополнителни технички услови — — JUS N.E3.213

Двополови приклучници 10/16 A, 250 V. Приклучување со помошта на шепи. Главни мери — — — JUS N.E3.532

Двополови приклучници 10/16 A, 250 V. Приклучување со помошта на вијци. Главни мери — — — JUS N.E3.533

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 16-860/1

10 февруари 1967 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

147.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛИРАНИ СПРОВОДНИЦИ И КАБЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на изолираните спроводници и кабли. Квалитет на подинкувањето — — — JUS N.C0.072

Испитување на изолираните спроводници и кабли. Постојаност спрема озон — — — JUS N.C0.076

Електроенергетика Инсталационен спроводник изолиран со гума, отпорен спрема атмосферилни GNA/A и GNA/A-A — — — JUS N.C3.405

Електроенергетика. Зајакнат спроводник изолиран со гума. Отпорен спрема атмосферилни GN/AJ и GN/AJ-A — — — JUS N.C3.406

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 15-865/1

10 февруари 1967 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

148.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Полиамидни префи, тип 6 и 66. Кадравка. Општи услови — — — JUS F.B2.100

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 10-1155/1

18 февруари 1967 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

149.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Плетени производи за облекување: Машка плетена облека. Систем на големини и ознаки — — — JUS F.D0.010

Детска машка плетена облека. Систем на големини и ознаки — —	JUS F.D0.011
Женска плетена облека. Систем на големини и ознаки — — —	JUS F.D0.012
Детска женска плетена облека. Систем на големини и ознаки — —	JUS F.D0.013
Машки плетени фанелки. Големини и квалитет на изработка — —	JUS F.D5.011
Машки плетени поткошули. Големини и квалитет на изработка —	JUS F.D5.012
Машки плетени гаџи. Големини и квалитет на изработка — —	JUS F.D5.013
Детски машки плетени фанелки. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.030
Детски машки плетени поткошули. Големини и квалитет на изработка — — — — —	JUS F.D5.031
Детски машки плетени гаџи. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.032
Женски плетени комбинезони. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.060
Женски плетени спални кошули. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.061
Женски плетени гаџички. Големини и квалитет на изработка — —	JUS F.D5.062
Детски женски плетени спални кошули. Големини и квалитет на изработка — — — — —	JUS F.D5.101
Детски женски плетени гаџички. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.102
Машки плетени пуловери. Големини и квалитет на изработка — —	JUS F.D5.150
Машки плетени џемпери. Големини и квалитет на изработка — — —	JUS F.D5.151
Машки плетени елеџи. Големини и квалитет на изработка — — —	JUS F.D5.152
Детски машки плетени пуловери. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.200
Детски машки плетени џемпери. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.201
Женски плетени блузи. Големини и квалитет на изработка — — — —	JUS F.D5.250
Женски плетени јакни. Големини и квалитет на изработка — — —	JUS F.D5.251
Женски плетени пуловери. Големини и квалитет на изработка — —	JUS F.D5.252
Детски женски плетени блузи. Големини и квалитет на изработка	JUS F.D5.300
Детски женски плетени јакни. Големини и квалитет на изработка —	JUS F.D5.301

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 10-1156/1
18 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

150.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПОМОШНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Помошни средства за гума. Ви-
туменски омекнувач за каучук — JUS H.M3.106

Испитување на помошни сред-
ства за гума. Определување на загу-
ба при сушење на саѓи — — — — JUS H.M8.112

Испитување на помошни сред-
ства за гума. Определување на пе-
пел во саѓи — — — — — JUS H.M8.113

Испитување на помошни сред-
ства за гума. Определување на на-
сипна маса на саѓи во форма на
зрна — — — — — JUS H.M8.114

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 24-1161/1
18 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

151.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КРЗНО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

1) Начин на земање мостри и
општи одредби за методите за испи-
тување на крзно — — — — — JUS G.S2.008

2) Поделба и општи одредби за
јагнешко и овчо крзно во природна
боја — — — — — JUS G.B1.510

3) Поставно крзно за стражарски,
возачки и железничарски бунди — JUS G.B1.511

4) Поставно крзно за обувки — JUS G.B1.512

5) Поставно крзно за нараквици JUS G.B1.513

6) Крзно за градници — — — — — JUS G.B1.514

7) Крзно за околувратници за
стражарски, возачки и железничар-
ски бунди — — — — — JUS G.B1.515

8) Крзно за влошки за облека — JUS G.B1.516

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 1 и 2 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

4. Југословенските стандарди од точката 1 под 3 до 8 на ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година.

Бр. 24-1163/1
18 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

152.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за Југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САДОВИ И ПРИБОР ЗА КОМПРИМИРАНИ ТЕЧНИ ГАСОВИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Вентили за шишиња за течните гасови пропан-бутан од 5 до 15 kg полнење. Главни и приклучни мерки JUS M.C5.350

Вентил за шишиња за течните гасови пропан-бутан, за полнење 25 и 35 kg. Главни и приклучни мерки JUS M.C5.351

Регулатори за притисок за течните гасови пропан-бутан, за протек 1 и 2 kg/h — — — — — JUS M.C5.360

Заварени челични шишиња за пропан-бутан, за полнење 1 и 2 kg JUS M.Z2.515

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Вентили за садови за компримирани гасови. Вентил за шишиња за течните гасови пропан-бутан. Главни и приклучни мерки — — — — — JUS M.C5.350

Челични садови за течни гасови. Влечени челични шишиња за пропан-бутан, за полнење 1 kp — — — — — JUS M.Z2.515
донесени со Решението за Југословенските стандарди за челични шишиња за течните гасови пропан-бутан и за вентили за тие шишиња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/59).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1968 година.

Бр. 11-1162/1
18 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

153.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА КЛАСИФИКАЦИЈАТА НА ПОВРШИНСКАТА РАПАВОСТ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

1) Класификација на површинската рапавост на индустриски производи. Класификација на гребените површини — — — — — JUS M.A1.027

2) Општи насоки за начинот на проверување на површинската рапавост — — — — — JUS M.A1.030

3) Работилнички мостри за наспoredна контрола на рапавоста — — — — — JUS M.A1.040

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 1 и 3 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

4. Југословенскиот стандард од точката 1 под 2 на ова решение се применува од 1 јануари 1968 година.

Бр. 11-1160/1
18 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

154.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАБОТЕН АЛАТ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Области на примената на резниот алат. Типови алат N, T и M — — — — — JUS K.A2.013

Приклучни мерки за врска на глодала и трнови со помошта на жлеб и клин — — — — — JUS K.D0.015

Приклучни мерки за врска на алат со трн со помошта на напречен жлеб и заб — — — — — JUS K.D0.108

Препорачани низа надворешни пречници на глодала за обработка на метали — — — — — JUS K.D2.005

Валчести глодала — — — — — JUS K.D2.020

Дводелни валчести глодала — — — — — JUS K.D2.025

Тркалести глодала со вкрстени зашпи — — — — — JUS K.D2.040

Тркалести глодала со прави зашпи — — — — — JUS K.D2.041

Тркалести глодала за жлебови со
вкрстени потстружени запци — — — — — JUS K.D2.042

Тркалести глодала за жлебови со
прави потстружени запци — — — — — JUS K.D2.043

Дводелни пригодливи тркалести
глодала — — — — — JUS K.D2.045

Аголни глодала, симетрични — — — — — JUS K.D2.071

Аголни глодала, еднострани — — — — — JUS K.D2.072

Аголни глодала, симетрични, за
завојни жлебови на алат со потстру-
жени запци — — — — — JUS K.D2.073

Аголни глодала, еднострани, за
прави жлебови на алат со потстру-
жени запци — — — — — JUS K.D2.074

Аголни глодала, двострани — — — — — JUS K.D2.075

Полукружно вдлабени глодала JUS K.D2.080

Четврткружно вдлабени глодала JUS K.D2.084

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова
решение, освен стандардот JUS K.A2.013, се задол-
жителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 го-
дина.

Југословенскиот стандард наведен во ставот 1
од оваа точка се применува од 1 јули 1967 година.

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди:

Области на примената на резниот
алат — — — — — JUS K.A2.013

донесен со Решението за донесување југословенски
стандарди за спирални бургии („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 26/53);

Валчести глодала — — — — — JUS K.D2.020

Тркалести глодала со вкрстени и
прави заби — — — — — JUS K.D2.040

Глодала за призми — — — — — JUS K.D2.071

Аголни глодала за алати со гло-
дани заби — — — — — JUS K.D2.072

Глодала за алати со потструже-
ни заби — — — — — JUS K.D2.080

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за глодала („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/54);

Дупки и жлебови за глодала — — — — — JUS K.D0.013

Врска на глодалото со трн со
жлеб и заб — — — — — JUS K.D0.108

донесен со Решението за југословенските стандарди
за глодала и машински ножеви („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 31/54);

Дводелни цилиндрични глодала JUS K.D2.025

Дводелни котурасти глодала — — — — — JUS K.D2.045

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за резни плочички, глодала, вијци, клинови и
жлебови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова
решение престануваат да важат на 1 јули 1967 го-
дина.

Бр. 12-1158/1
18 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

155.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за
југословенските стандарди („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-
ДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА
ГУМА

1. Во југословенскиот стандард Производи од
гума. Гумени обувки — JUS G.D1.041 што е до-
несен со Решението за Југословенскиот стандард
од областа на индустријата на гума („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 17/65) во точката 10.1 во ста-
вот 1 на крајот зборовите: „и малопродајну цену“
се бришат

Во точката 10.5 во ставот 2 на крајот зборо-
вите: „и малопродајну цену производа“ се бришат.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Бр. 24-899/1
10 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

156.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските
стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и
30/62) директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА
КВАЧИЛА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА

Решението за југословенските стандарди за ква-
чила за железнички возила („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 11/59) престанува да важи.

Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1968
година.

Бр. 21-1338/1
23 февруари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

157.

Врз основа на членот 135 став 2 од Царинскиот
закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63
и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), директорот
на Управата за царини на СФРЈ пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО СТОКИТЕ ШТО
ДОМАШНИ ПАТНИЦИ ГИ НОСАТ СО СЕБЕСИ

1. Домашен патник при одење во странство е
должен на царинскиот работник усно да му ги при-
јави, а на негово барање и да му ги покаже сите
предмети што ги носи со себеси

2. Како домашен патник, во смисла на ова упат-
ство, се смета југословенски државјанин и странски
државјанин што има живеалиште во Југославија.

3. Кога домашен патник при одење во странство
изнесува и предмети што нему ќе му служат при
патувањето, а не претставуваат личен багаж, на
пример фотографски апарат, пишувачка машина,
магнетофон, грамофон, транзистор, музички инстру-

мент, детска количка, спортски чамец, мотор за чамец, скапоцени крзна и нажит, тој е должен тие предмети да ги запише во Списокот на предметите (образец бр. 1), кој го заверува царинарницата.

Кога предметите од ставот 1 на оваа точка домашен патник при враќање од странство ќе ги внесе во Југославија, тие не се сметаат како стоки што се увезуваат и на нив не се плаќаат увозни давачки.

Списокот на предметите му служи на домашниот патник при враќање од странство како доказ дека запишаните предмети ги изнесол од Југославија.

Списокот на предметите содржи податоци за патникот (име и презиме, број на патната исправа односно број на излезната виза) и податоци за предметите врз основа на кои може да се утврди нивната идентичност при враќање на патникот (марка, тип, фабричен број и сл.).

4. Како личен багаж, во смисла на ова упатство, се сметаат предметите што служат за лични потреби на патникот додека се наоѓа на пат (облека, обувки, предмети за одржување на личната хигиена, храна, пијачки, цигари и сл.) и тоа во количина што му е потребна на патникот со оглед на околностите на патувањето (цел и траење на патувањето, годишно време).

5. Предмети од археолошка, историска, социолошка, етнографска, уметничка и друга научна и културна вредност можат да се изнесуваат само по одобрение, што за културните споменици го издаваат републичките органи надлежни според прописите за заштитата на културните споменици, а за другите предмети — републичките заводи за заштита на културните споменици (Наредбата за условите под кои граѓаните можат да испраќаат или изнесуваат определени предмети во странство — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/65).

6. Домашен патник што доаѓа од странство е должен на царинскиот работник усно да му ги пријави, а на негово барање и да ги покаже, сите предмети што ги носи со себеси.

7. Стоките што домашен патник ги носи со себеси од странство ги царини влезната царинарница.

Царинењето на стоките од ставот 1 на оваа точка се врши со примена на единствена царинска стопа од 30% (член 12 став 1 од Законот за Царинската тарифа — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66 и 5/67) и на соодветна стопа од Тарифата на сојузниот данок на промет.

Стоките што во смисла на членот 12 став 3 на Законот за Царинската тарифа се изземени од примена на единствена царинска стопа се царинат по стопите предвидени во Царинската тарифа и по соодветните стопи од Тарифата на сојузниот данок на промет.

8. Стоките што домашен патник ги носи со себеси од странство се царинат по скратена или редовна царинска постапка, зависно од видот, количината и намената на стоките.

По скратена царинска постапка се царинат стоките што патникот ги носи со себеси од странство за потребите на своето домаќинство.

Стоките што очигледно не се наменети за потребите на домаќинството во смисла на ставот 2 од оваа точка, како и средствата за производство или за вршење услуги, се царинат по редовна царинска постапка (чл. 45 до 68 од Царинскиот закон).

9. Царинењето на стоките по скратена постапка се врши според Пресметката на увозните давачки за стоките што патникот ги носи со себеси (во понатамошниот текст: Пресметката) — (образец бр. 2).

10. Образецот на Пресметката се печати во блокови од сто примероци, со тоа што во секој блок два примероци едноподруго се означени со еден ист реден број.

Првиот примерок (уникат) при врвот е перфориран, а неговата втора страна е карбонизирана.

Вториот примерок (дупликат) се состои од два дела — талон и пресметка, кои меѓусебно се раздвоени со перфорирана линија.

11. Пресметката ја пополнува царинскиот работник што врши преглед на патниковите предмети, а врз основа на наодот утврден со прегледот на пријавените стоки.

Во Пресметката се запишуваат: името и презимето на патникот, неговото живеалиште, бројот на патната исправа, податоци за пријавените стоки, царинската основица и вкупниот износ на увозните давачки, што е должен да ги плати патникот.

Царинската основица се утврдува врз основа на Листата на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67) — (член 8 од Законот за Царинската тарифа).

12. Домашен патник е должен да се изјасни дали се согласува со наодот на царинскиот работник во поглед на количината, видот и квалитетот на стоките и царинската основица, како и во поглед на вкупниот износ на увозните давачки за тие стоки.

Ако патникот се согласи со наодот на царинскиот работник, тој е должен на Пресметката да потпише обврска дека во рок од осум дена ќе ги плати пресметаните увозни давачки.

По потпишувањето на Пресметката царинскиот работник му врачува на патникот дупликат од пресметката и стоките му ги оставува на располагање, кои од тој момент престануваат да бидат под царински надзор. Првиот примерок (уникат) на Пресметката го издвојува од блокот и му го доставува на сметководството на царинарницата како паричен документ.

13. Ако патникот не се согласи со наодот на царинскиот работник во смисла на точката 12 став 1 од ова упатство, тој е должен на царинарницата да и ги пријави стоките за редовно царинење, со царинска пријава за увоз и провоз на стоки (чл. 45 до 68 од Царинскиот закон).

14. Кога патникот ќе го уплати вкупниот износ на увозните давачки, царинарницата го книжи наплатениот износ во приходната книга и на уникатот од Пресметката и на талонот го става бројот од гриходната книга.

15. Ако патникот не ги плати увозните давачки во рокот од точката 12 став 2 на ова упатство, царинарницата поведува постапка за присилна наплата.

16. Југословенски граѓани што се наоѓаат во странство на работа, школување, специјализација и слично, кога доаѓаат на привремен престој во Југославија можат привремено да внесат со себеси предмети за лична употреба: фотографски апарат, радио-приемник, портابل, грамофон, дурбин, и слично.

Предметите од ставот 1 на оваа точка патникот е должен да ги запише во Списокот на предметите што патникот привремено ги внесува (во понатамошниот текст: Списокот) — (образец бр. 3). Списокот содржи податоци за патникот (име и презиме, број на патната исправа) и податоци за предметите врз основа на кои може да се утврди нивната идентичност.

17. Патникот е должен да го пополни Списокот во два примерка и во него да ги запише сите предмети што ги внесува привремено, и тоа поединечно по количина и вид и со наведување на сите карактеристични ознаки што ги имаат тие. Списокот се пополнува со индиго.

Правилно пополнетиот список царинскиот работник го заверува со печат и потпис, па еден примерок му врачува на патникот а вториот го задржува за евиденцијата на царинарницата.

Во патната исправа на патникот, на страна 64 царинскиот работник става забелешка: „Привремено внесол стоки по список“ скратено: ПВС).

Патникот е должен добиениот список да ѝ го предаде на излезната царинарница при однењето од Југославија.

18. Кога патникот од точката 16 на ова упатство заминува од Југославија и изнесува предмети што привремено ги внесол по список, царинскиот работник, откако ќе ја утврди идентичноста на стоките, ја поништува забелешката (ПВС) во патната исправа на патникот и тоа го заверува со печат од царинарницата.

19. Царинарницата утврдува дека домашен патник може да се користи со погодностите предвидени во точката 16 на ова упатство, врз основа на забелешката во патната исправа за пријавата на престојот во странство или други докази за неговото запослување во странство (договор за работа и сл.).

20. Ако патникот од точката 16 на ова упатство дополнително ги оцарини стоките што привремено ги внесол по список, царинарницата што ќе изврши царинење на такви стоки става на списокот што се наоѓа кај патникот забелешка за бројот и датумот на декларацијата според која е извршено царинење.

21. Одредбите од ова упатство не се однесуваат на патниците во пограничниот промет, ако со меѓународни спогодби не е определено поинаку.

22. Обрасците бр. 1, 2 и 3 наведени во ова упатство се напечатени кон ова упатство и се негов составен дел. Овие обрасци ги обезбедува Управата за царини на СФРЈ.

23. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за царинската постапка со стоките што ги носат со себеси домашни патници при заминувањето во странство и при враќањето од странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/63).

24. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-2695
4 февруари 1967 година
Белград

Директор
на управата за царини
на СФРЈ,
Милован Ѓекановиќ, с. р.

Образец бр. 1

СПИСОК

НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕНО ГИ ИЗНЕСУВА (ТОЧКА 3 ОД УПАТСТВОТО ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО СТОКИТЕ ШТО ДОМАШНИ ПАТНИЦИ ГИ НОСАТ СО СЕБЕСИ)

Име и презиме на патникот _____
Број на патната исправа _____

Податоци за предметите што патникот ги изнесува:

- 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
 - 4) _____
- Патник, _____

Горе наведените предмети, со редниот број — заклучно, патникот ги пријавил при излегувањето од Југославија.

Датум _____ Заверува _____
Место _____ (М. П.) Царински работник, _____

Образец бр. 2

(перфорација)

(уникат)

Приходна книга бр. _____ Серија N бр. _____

ПРЕСМЕТКА

НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ГИ НОСИ СО СЕБЕСИ

Презиме и име _____
Место на живеењето и адреса _____

Број на патната исправа _____
Издадена од СВР _____

Стоки што се царинат _____ Царинска
основица _____

Вкупна вредност	_____
Царина 30%	_____
Данок	_____
Такса	_____
Образец	_____
Вкупно давачките	_____

и со букви Динари (_____)

Се согласувам со наодот на царинарницата и се обврзувам дека ќе ги уплатам пресметаните давачки во рок од 8 дена на текуштата сметка на царинарницата број _____

Датум _____ (М. П.) Царински обврзник,
Место _____
Цариник, _____

Образец бр. 2
(дупликат)

Приходна книга бр. _____ Серија N бр. _____

ПРЕСМЕТКА

НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ГИ НОСИ СО СЕБЕСИ

Презиме и име _____
Место на живеењето и адреса _____

Број на патната исправа _____
Издадена од СВР _____

(перфорација)

Серија N бр. _____

Стоките што се царинат

Царинска
основица

Вкупна вредност _____

Царина 30% _____

Данок _____

Такса _____

Образец _____

Вкупно давачките _____

и со букви Динари (_____)

Се согласувам со наодот на царинарницата и се обврзувам дека ќе ги уплатам пресметаните давачки во рок од 8 дена на текуштата сметка на царинарницата број _____

Датум _____ (М. П.) Царински обврзник,
Место _____

Цариник,

Образец бр. 3

СПИСОК

НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕНО ГИ ВНЕСУВА (ТОЧКА 16 ОД УПАТСТВОТО ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО СТОКИТЕ ШТО ДОМАШНИ ПАТНИЦИ ГИ НОСАТ СО СЕБЕСИ)

Име и презиме _____

Број на патната исправа и од кого е издадена _____

Адреса на постојаното живеалиште _____

Податоци за предметите што ги внесува патникот:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____

Се обврзувам дека горе наведените предмети ќе ги вратам во странство во рок од _____ дена или во тој рок ќе ги пријавам на царинарницата за царинење.

Датум _____ (М. П.) Патник,
Место _____

Заверува
царински работник,

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗГРАДБАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ОБЈЕКТИ

Во членот 25, под зборовите: „Член 25“ се ставаат зборовите: „Членот 27 се менува и гласи“.

Во членот 56f, во ставот 4, во заграда, наместо бројот: „38“ треба да стои бројот: „44“.

Во членот 62, во ставот 1, наместо зборовите: „шест месеци“ треба да стојат зборовите: „три месеци“.

Во членот 63, во ставот 2, наместо зборовите: „тој член“ треба да стојат зборовите: „членот 62 од овој закон“.

Во членот 67, во ставот 4, наместо бројот: „60“ треба да стои бројот: „45“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 22 февруари 1967 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Планот на статистичките истражувања за 1967 година што е усвоен со Одлуката на Сојузната скупштина за донесување на планот на статистичките истражувања за 1967 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/67, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПЛАНОТ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1967 ГОДИНА

Во колоната 2 на страната 45, кај истражувања под 8, по зборот: „односи“ треба да стои: „и“.

Во колоната 2 на страната 59, наместо зборовите: „Истражувања за потребите на федерацијата“ треба да стојат зборовите: „Истражувања од интерес за федерацијата“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 31 јануари 1967 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Указот за назначување извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Колумбија, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УКАЗОТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА

Во датумот под кој е донесен овој указ наместо: „8 јануари“ треба да стои: „6 февруари“.

Од Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката, Белград, 25 февруари 1967 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 22 од 15 јули 1966 година објавува:

Закон за изменување и дополнување на Законот за ерскиот фонд и финансирање на запослувањето;

Закон за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството;

Закон за укинување на Дирекцијата за изградба на автопатот „Братство-Единство“;

Закон за определување стопата на придонесот за запослувањето;

Закон за поблиските услови за остварување правото на помош на членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба;

Закон за завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1965 година;

Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 69,350.000 динари;

Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 8,118.000 динари;

Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 1,781.000 динари;

Одлука за утврдување бројот на судиите и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во Скопје и во окружните стопански судови;

Одлука за утврдување бројот на судиите и судиите-поротници во окружните судови;

Одлука за разрешување судија на окружен стопански суд;

Одлука за давање согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за води во 1966 година и за давање одобрение на завршната сметка на Републичкиот фонд за води за 1965 година;

Одлука за избор на судии-поротници на окружните судови во Социјалистичка Република Македонија и Окружниот стопански суд во Штип.

Во бројот 23 од 22 јули 1966 година објавува:

Закон за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители;

Закон за установување здравствено осигурување на самостојните угостители;

Закон за највисоката граница до која можат да се определат стопите на вонредниот придонес за здравственото осигурување на работниците;

Закон за основање Висока музичка школа во Скопје;

Одлука за определување банка на која ѝ се пренесуваат средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба;

Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа;

Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за кредитирање и стипендирање на студентите;

Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност;

Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности;

Правилник за обрасците и за начинот на водење и чување на евиденцијата за живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните.

СОДРЖИНА:

Страна

141. Правилник за дополнење на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на кафе и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за пециво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите — —	245
142. Наредба за поблиските услови и начинот за користење на средствата за унапредување на водостопанството предвидени во сојузниот буџет за 1967 година — — —	243
143. Наредба за поблиските услови и начинот за користење на средствата за унапредување на земјоделството и шумарството предвидени во сојузниот буџет за 1967 година — — — — —	246
144. Упатство за начинот на водење евиденција за извршувањето на буџетот и за начинот и роковите за доставување на извештаите за извршувањето на буџетот — — — — —	246
145. Решение за определување на луките и пристаништата во кои може да се издава свидетелство за дератизација и свидетелство за ослободување од дератизација — — — — —	252
146. Решение за југословенските стандарди за електричен инсталационен прибор — — — — —	252
147. Решение за југословенските стандарди за изолирани спроводници и кабли — — — — —	253
148. Решение за југословенскиот стандард од областа на текстилната индустрија — — — — —	253
149. Решение за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — — — —	253
150. Решение за југословенските стандарди од областа на помошните средства за индустријата на гума — — — — —	254
151. Решение за југословенските стандарди за крзно — — — — —	254
152. Решение за југословенските стандарди за садови и прибор за компримирани течни гасови — — — — —	253
153. Решение за југословенските стандарди од областа на класификацијата на површинската рапавост на индустриски производи — — — — —	253
154. Решение за југословенските стандарди за работен алат — — — — —	253
155. Решение за измена на југословенскиот стандард од областа на индустријата на гума — — — — —	256
156. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди за квачила за железнички возила — — — — —	256
157. Упатство за царинската постапка со стоките што домашни патници ги носат со себеси — — — — —	256
Исправка на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти — — — — —	259
Исправка на Планот на статистичките истражувања за 1967 година — — — — —	259
Исправка на Указот за назначување извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Колумбија — — — — —	259